



СЛУЖБИ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

"СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегуе два пати
неделно. — Ракописите не се враќаат. —
Огласите по тарифата. — Чековна сметка
№. 62324. — Поштарина платена во
готово.

Вторник, 30 јули 1946

БРОЈ 61

БЕОГРАД

ГОД. II

Цена на овој број е 6.— дин. — Препла-
тата изнесуе 350.— дин. за полугодие,
или 700.— дин. за цела 1946 година. —
Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефон:
Редакција 28-838, Администрација 22-819

430.

УКАЗ

На основа членот 74, точка 6 Уставот, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Основниот закон за постапуењето со експроприираните и конфискуените шумски посеи, кој што го донесе Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА ПОСТАПУЕЊЕ СО ЕКСПРОПРИИРАНИТЕ И
КОНФИСКУЕНИТЕ ШУМСКИ ПОСЕИ

Член 1

Предмет на овој закон се шумски посеи кои што по чл. 3, 10 и 26 на сојузниот Закон за аграрна реформа и колонизација и со други закони се земаат на досегашните сопственици и тоа:

а) шумски посеи од чл. 3 точка а) и чл. 26 ст. 1), 2) и 3) на сојузниот Закон за аграрна реформа и колонизација;

б) шумски посеи на лица од чл. 3), точ. д) на сојузниот Закон за аграрна реформа и колонизација т. е. чии сопственици не се земјоделци по главното занимавање, па не ги обработуат сами со својата фамилија туку преку закуп или наемна работна снага, а преку максимумот кој што со закон на народната република се остава на нивните сопственици;

в) шумски посеи на германскиот Рајх, на државјаните на германскиот Рајх и на лица од германска народност кои што се конфискуени според Одлуката на Антифашиското веќе на народното ослободуење на Југославија од 21 ноември 1944 година односно спрема Законот за преминуење во државна сопственост на непријателскиот имот и за секвестрација над имотот на отсатните лица;

г) шумски посеи на војните злочинци, народните предавници и на другите лица кои што се конфискуени врз основа на судски одлуки;

д) шумски посеи за кои што е покрената а не е спроведена постапката по пораниот Закон за ликвидација на аграрната реформа на големите посеи од 19 јули 1931 година.

Член 2

За шумски посеи во смисла на овој закон се сметаат:

а) шуми;

б) шумски земјишта;

в) движен и недвижен инвентар, згради, направни, постројки и сопствителни средства кои што претежно служат на управата, одржуење и искористуење на шумата и шумското земјиште;

г) сета стоекја дрвна маса која што припаѓа на шумскиот посеи и дрвната маса која на шумскиот посеи е исечена после влегуењето во сила на Законот за аграрна реформа и колонизација од 23 август 1945 година;

д) споредни шумски приходи, лов и риболов на шумскиот посеи и правото на нивното искористуење;
г) сите права на службеноста и другите законски и договорни права во корист на сопственикот од шумскиот посеи врзани за управата, за одржуење и искористуење шумскиот посеи.

Член 3

За шума во смисла на овој закон се смета земјиште кое што е обраснато со шумски дрвја.

За шумско земјиште во смисла на овој закон се смета земјиште кое што може постојано да се искористуе едино со одржуење шумата, земјиште кое што може едино со пошумуење да се приведе на постојана продуктивност и земјиште кое што со својата положба битно влијае на режимот на шумското стопанство.

Член 4

Прописите на овој закон не се однесуат на пасишта, сувасти и земјишта под вода.

Член 5

Сите шумски посеи од чл. 1 на овој закон преминуат во сопственост на државата како општонароден имот и се приклучуат кон државниот шумски посеи на онаа народна република на чие подрачје лежат, освен во случај на доделуења предвидени со овој закон.

Член 6

Експроприацијата на шумските посеи од чл. 1 на овој закон ја спроведуат министерствата на народните републики во чиј ресор спаѓа шумарството.

Член 7

Шумските посеи од член 3 точ. а) и чл. 26 ст. 1 Законот за аграрна реформа и колонизација и чл. 1 точ. в), г) и д) на овој закон се земаат на сопствениците без никаква накнада.

Накнада за шумските посеи од чл. 26 ст. 2 и 3 на Законот за аграрна реформа и колонизација и чл. 1 точ. б) на овој закон ќе се исплатуе на сопствениците во височина на среден едногодишен приход на земиот шумски посеи.

Член 8

Од експроприираните и конфискуените шуми и шумски земјишта кои што се изолирани од големите шумски комплекси, ќе се доделуат во приватна сопственост по начелата за доделуење земјата установени со сојузниот Закон за аграрна реформа и колонизација, и тоа:

а) на земјоделците без земја или со недостаточна земја во поблиска околија на местото во кое што живеат или во кое се населуат, и тоа од изолираните шумски земјишта и шуми чија површина не преминуе 10 хектари во количина од 1 до 5 хектари на по една фамилија, а во шумските краишта каде што нема земја за обработуење ќе се доделуе од

експроприираните и конфискуените шумски поседи кои што не преминуат 20 хектари до 10 хектари на по една фамилија;

б) на шумските кооперации оснуети во цел на унапредување шумското стопанство и кооперативното искористување на шумите во количина која што ќе ја одреди закон на народната република.

Член 9

Шумите и шумските земјишта кои што се доделуат според претходниот член се доделуат слободни од сите долгови и терети.

Надлежниот орган ќе ги запише доделените шуми и шумски земјишта во корист на доделениците во катастерот и земјишните книги сходно на прописите на Законот за аграрна реформа и колонизација. Овој упис во корист на доделениците од чл. 8 точ. б) на овој закон е ослободен од сите уписни и преносни такси.

Пораниот сопственик на експроприираниот и конфискуениот шумски посед остануе задолжен сразмерно на делот кој што му останал во сопственост.

Прашањето на долговите, теретите и правата на трети лица на експроприираниот и конфискуениот шумски посед ќе се уреди со посебен закон.

Член 10

За доделените шуми и шумски земјишта по чл. 8 на овој закон доделениците ќе платат накнада до височината на среден едногодишен приход на тој посед.

Член 11

Шумите и шумските земјишта доделени по овој закон не можат да се отуѓуат, оптеретат, даваат во закуп или да се разделат, ниту можат да бидат предмет на извршување или обезбедување за десет години од денот на доделувањето.

Оваа забрана има да се забележи во земјишните книги при упишувањето земјиштето на име на доделеникот.

Член 12

Доделеникот е должен непошуменото шумско земјиште кое што ќе му се додели да го пошуми во рок од пет години. Со доделената шума е должен да господари така да не биде угрозен опстанокот на шумата и постојаното шумско стопанство. Сечење во доделените шуми е дозволено само на основа предлогот за сечење и пошумување одобрен од надлежниот државен орган.

Доколку доделеникот не постапуе по одредбите на предната ставка ја губи доделената шума и шумското земјиште. Покрај тоа може да се осуди и на накнада на штетата до височина на направената штета со прекумерно искористување на шумата.

Решењето за земање доделената шума и шумското земјиште и за казната донесуе во прв степен извршниот одбор на окружниот народен одбор. Против неговото решение има место жалба на министерот на народната република во чиј ресор спаѓа шумарството во рок од осум дена од урачувањето на решењето.

Член 13

На државните лечилишта и опоравилишта, на инвалидските, детските, омладинските, синдикалните колонии и домови, фискултурните и културните организации и установи ќе им се доделуе според нивната важност, значење и опсег на уживање од експроприираните и конфискуените шумски поседи до 20 хектари, со обвеза да шумите понатаму ги одржуваат како природни паркови.

Член 14

Органите на министерството на народната република, во чиј ресор спаѓа шумарството, за доделување шумски поседи се окружните комисии за доделување шуми и комисијата на народната република за доделување шуми.

Окружната комисија за доделување шуми ја сочинуат: претставникот на извршниот одбор на окружниот народен одбор како претседател, а како членови претставникот на аграрните интересенти, претставникот на шумските односно земјоделските кооперации, шумарскиот стручњак и поделелскиот стручњак.

Окружната комисија ја именуе министерот на народната република во чиј ресор спаѓа шумарството и тоа: шумарскиот стручњак во својот делокруг, поделелскиот стручњак по предлог на министерот на поделелството на народната република, претставникот на извршниот одбор на окружниот народен одбор и претставникот на аграрните интересенти по предлог на извршниот одбор на окружниот народен одбор и претставникот на шумските односно земјоделските кооперации по предлог на главниот кооперативен сојуз на народната република односно автономната покраина.

Комисијата на народната република за доделување шуми ја именуе претседателот на владата на народната република. Оваа комисија ја сочинуат: министерот на народната република во чиј ресор спаѓа шумарството како претседател, а како членови шумарскиот стручњак како претставник на министерството на народната република во чиј ресор спаѓа шумарството, претставникот на министерството за поделелство на народната република и претставникот на шумарските односно земјоделските кооперации на народната република.

Каде што народните одбори не се формирани во степен на округ, со закон на народната република ќе се предвиди именување на првостепените комисии за доделување шуми и шумски земјишта според потреба за повеќе околии заедно. Во овие комисии влегуваат претставниците на оние извршни одбори на околните народни одбори на чие подрачје лежат шумите и шумските земјишта за кои се донесуе одлука и претставниците на аграрните интересенти и кооперации на оние околии на чија територија се наоѓаат аграрните интересенти.

Член 15

Молбите за доделување поседи се упатуваат на окружните комисии на чии подрачја лежи бараниот шумски посед или поголем дел на неговата површина односно вредност. Молбите не подлежат на плаќање такси.

Член 16

Комисите на народните републики донесуваат одлуки за тоа која површина на шумските поседи ќе се одвои во цел на доделување на интересентите по чл. 8 и 13 на овој закон и им даваат напатствија за работа на окружните комисии.

Решењата за доделување шуми и шумски земјишта ги донесуе во прв степен окружната комисија. Овие решења подлежат на одобрување на комисијата на народната република која може да ги потврди, преиначи или поништи.

Против решењето на окружната комисија кое што се доставува на интересентот после одлуката на комисијата на народната република за неговата потврда, преиначувањето или поништувањето, има место жалба на комисијата на народната република во рок од осум дена од урачувањето на решењето.

Правосилните одлуки за доделување шумите и шумското земјиште окружните комисии ги доставуваат на надлежните државни органи заради упис во катастер и укинува во земјишните книги на име на доделениците.

Член 17

Народните републики врз основа на овој основен закон ќе донесат свои закони за постапување со експроприираните и конфискуените шумски поседи.

Член 18

Се овластуе сојузниот Министер на поделелството и шумарството да донесе напатствија за из-

вршување на овој закон и да пропише правилник за начинот на утврдување приходите од експроприациите и конфискуените шумски посеји по чл. 7 ст. 2 и чл. 10 на овој закон.

Член 19

Се овластуе Владата ФНРЈ со уредба да пропише услови на отплатата на накнадата од чл. 7 ст. 2 и чл. 10 на овој закон.

Член 20

Овој закон влегуе во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

У. бр. 373

23 јули 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар,

Претседател,

Миле Перуничич, с. р.

др. Иван Рибар, с. р.

431.

У К А З

На основа членот 74 точка 6 Уставот, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за конверзија на предвојните внатрешни долгови и обвези, кој што го донеле Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПРЕДВОЈНИТЕ ВНАТРЕШНИ ДОЛГОВИ И ОБВЕЗИ

Член 1

Во цел на регулирање сите предвојни внатрешни државни долгови и обвези, плативи во динари, се издаваат обвезници на нов државен 3% конвертиран долг.

Член 2

Со новите обвезници ќе се конвертираат:

1) предвојните внатрешни државни долгови во хартии од вредност, како и по текуќите сметки кај државните кредитни претпријатија, плативи во динари, а настанати и остварени до 18 април 1941 година заклучно, без оглед на државјанството односно седиштето на поверителот и без оглед каде се навојлаат хартиите;

2) другите внатрешни државни и од државата гарантирани долгови и обвези, настанати и остварени до 18 април 1941 год. заклучно, за чието конвертирање ќе донесе одлука Владата ФНРЈ по предлог на сојузниот Министер на финансите.

Член 3

Вредноста на сите државни долгови и обвези, по членот 2 на овој закон ќе се утврди со состојбата на ден 18 април 1941 година по условите кои што важеле на таа дата, земајќи ги како вредност на обвезниците нивните званични курсни вредности кои што важеле во месец април 1941 година.

Долговите и обвезите, доколку гласат на странска валута, се преведуваат во стари југословенски динари по договорниот односно утврдениот курс, а ако овој со договор не е утврден, по званичниот курс кој што важел во месец април 1941 година.

За вредноста на обвезниците на старите предвојни долгови на Србија се зема да е еднаква на

истата вредност во старите југословенски динари. Кај лозовите се зема како вредност износот предвиден за исплата во случај на амортизација на овие лозови во првиот срок кој што му претходел на 5 април 1941 година.

Доколку во износот на долгот е засметана и каматата, а доспеалоста за исплата била после 18 април 1941 година, долгот има да се смали за износот на каматата за време од 18 април 1941 година до рокот на доспеалоста на обвезата. Ако каматната стопа е непозната, дисконтирањето ќе се изврши со 5%.

Доспеалите а неплатените ануитети и камати по текуќите сметки или по хартиите од вредноста, на кои што не се плаќа камата на база на купони, доколку не застареле до 18 април 1941 година ниту се засметани во капиталот на долгот, ќе му се додавајќи на износот на долгот на ден 18 април 1941 година. Исто така ќе се постапуе и со текуќјата камата по хартиите од вредноста на кои што се плаќа каматата на база на купони, за време од првиот срок на доспеалоста на купоните за исплата кој што претходел на 18 април 1941 година.

Член 4

Износот на долгот утврден спрема претходниот член се пресметуе по прописот на чл. 1 став 1) Законот за регулирање предвојните обвези од 27 октомври 1945 година, т. е. за 10 стари југословенски динари 1 динар ДФЈ.

Член 5

На пресметаните износи по членот 4 на овој закон се засметуе 3% годишно прост интерес за време од 9 мај 1945 година до 1 октомври 1946 година.

Добиениот износ на каматата се додава на износот на долгот утврден по членот 3 и 4 на овој закон.

За време од 18 април 1941 година до 9 мај 1945 година не се признава камата.

Член 6

Сите државни хартии од вредност обвнати со членот 2 на овој закон се повлекуваат од оптицај.

Сите обвези и долгови по текуќите сметки се заклучуваат со состојбата на ден 1 октомври 1946 година пресметани во смисла на членот 4 и 5 на овој закон.

Противвредноста на долговите и обвезите од членот 2 пресметана по членот 4 и 5 на овој закон се заменуе со нови државни обвезници на 3% конвертирани долг.

Исклучително од прописите на претходниот став долговите кај државните кредитни претпријатија ќе се регулираат меѓу Министерството на финансите ФНРЈ и односките поверители преку текуќјата сметка.

На ист начин, а преку текуќјата сметка на едно државно кредитно претпријатие, ќе се регулираат и долговите и обвезите од точката 2 член 2 на овој закон за кои што Министерот на финансите ФНРЈ донесуе одлука.

Член 7

Во цел на замена, сопствениците на државните хартии од вредност обвнати со членот 2 на овој закон во прв ред ќе ги поднесат оригиналните хартии снабдени со сите купони кои што доспеваат за исплата после 18 април 1941 година.

Доколку сопствениците ги предаде своите хартии од вредност, ќе ги поднесат при барањето на замената потврдите за извршеното предавање на тие хартии.

Поверителите по текуќите сметки и другите обвези, при регулирањето на долгот, ќе ги поднесат покрај изводот на текуќјата сметка и сите други документи кои што служеле како гаранција за споменатото побарување, како и пресметката во смисла на членот 4 и 5 на овој закон.

Член 8

Конфискуените хартии од вредност и побаруењата во корист на државата ќе му се предадат на Одделението на државните долгови на Министерството на финансите ФНРЈ и тие нема да се заменуат.

Член 9

Вкупниот износ кој што го обваќа целокупното побаруење по членот 2 на овој закон по едно исто физичко или правно лице, пресметано по членот 5 на овој закон, ќе му се исплати на поверителот еднаш на следен начин:

- 1) во обвезници — суми деливи со 500 динари;
- 2) во готово — износи односно остаци под 500 динари.

Член 10

Доспеалите а неплатените купони, згодици и амортизирани обвезници, доколку не застареле до 18 април 1941 година, ќе се исплатат во готово, спрема последните договорни вредности сходно на членот 3 и 4 на овој закон.

Член 11

Пријавата на побаруења од чл. 2 на овој закон има да се изврши до 30 јуни 1947 година.

После овој срок сите непријавени долгови и обвези се гасат.

Конверзијата предвидена со овој закон ќе се изврши до 31 декември 1947 година.

Член 12

Обвезниците на новиот конвертиран долг носат 3% камата годишно која што се смета уназад а доспева на 1 октомври секоја година.

Каматата започнуе да тече од 1 октомври 1946 година, а првиот купон доспева за исплата на 1 октомври 1947 година.

Член 13

Обвезниците ќе се амортизираат во срок од 30 години.

Амортизацијата ќе се врши еднаш годишно, преку извлекуење, со исплата по номиналата, на прв октомври секоја година. Амортизацијата започнуе на 1 октомври 1947 година.

Извлекуењето ќе се врши најдоцна до септември на секоја година.

Извлечените обвезници престануат да носат камата од првиот нареден срок на плаќањето купоните кој што паѓа после влечењето. Секоја обвезница поднесена на наплата мора да биде снабдуена со сите недоспеали купони.

Обвезниците кои што ќе и припаднат на државата во макар по која друга основа ќе се употребат за зголемената амортизација.

Член 14

Износите потребни за исплата интересот и амортизацијата на обвезниците ќе се внесуат секоја година во државниот буџет.

Член 15

Обвезниците и жетвите купони ослободени се од сите државни давачки.

Сите работи во врска со емисијата и службата по обвезниците на овој заем ослободени се од сите такси освен од поштенските.

Член 16

Ненаплатените купони застаруат за две години од рокот на доспеалоста за исплата, а амортизираните обвезници за пет години од денот на доспеалоста за исплата по извлекуењето.

Член 17

Обвезниците гласат на доносителот и се издават во парчиња од по номинални пет стотини, илјада и десет илјади динари.

Текстот и обликот на обвезниците ќе го утврди Министерот на финансите ФНРЈ.

Член 18

Обвезниците на овој долг мора да се примаат на име кауција на сите државни благајни по номиналниот износ. Во овие обвезници може да се уложуат долгорочни средства, во смисла на членот 8 Законот за уредување и работење на кредитниот систем, како и имотот на малолетниците.

Член 19

Службата по овој долг ја врши Министерството на финансите ФНРЈ.

Министерот на финансите ФНРЈ ќе одреди на кои места ќе се врши исплатата на купоните и амортизираните обвезници.

Член 20

Министерот на финансите ФНРЈ ќе донесе дефинитивен амортизационен план и ќе го утврди конечниот износ на состојбата на 3% конвертираниот долг до 1 јули 1948 година.

Член 21

Сите одлуки ко кои што поедини државни долгови и обвези од членот 2 на овој закон се регулирани на друг начин се ставуат вон сила.

Член 22

Министерот на финансите ФНРЈ ќе пропише со правилник поблиски одредби за применувањето на овој закон.

Член 23

Овој закон влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

У. бр. 369

22 јули 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др. Иван Рибар, с. р.

432.

У К А З

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за потврда и измени и дополнуења на Законот за конфискација на имотот и за извршуење конфискацијата од 9 јуни 1945 година, кој на основа овластуењето од членот 136 Уставот го донесе законодавните одбори на Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН

**ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА
ЗАКОНОТ ЗА КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТОТ И
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ КОНФИСКАЦИЈАТА ОД 9 ЈУНИ
1945 ГОДИНА**

Законот за конфискација на имотот и за извршуење конфискацијата од 9 јуни 1945 година се потврдуе со измените и дополнуењата, наведени во овој закон, така да неговиот изменет и пречистен текст гласи:

ЗАКОН

**за конфискација на имотот и за извршуење
конфискацијата**

Член 1

Конфискација на имотот во смисла на овој закон е присилно земање без накнада во корист на државата целокупниот имот (потполна конфискација) или точно одреден дел на имотот (делимична конфискација) на физичко или правно лице.

За имот на физичко лице се смета имот кој што е негова лична сопственост или кој што е негов удел во заеднички имот со други лица. Под имот се сметаат и сите имотни права.

Конфискацијата можат да ја изречат само државните органи кои за тоа се со закон овластени и само во случаи кои се предвидени со закон.

Член 2

Државниот орган кој што ја покрене постапката по делата и во случаи за кои законот предвидуе конфискација ќе присобере подаци за целокупниот имот на лицето против кое таа постапка се покрене и ќе ги достави на државниот орган надлежен за донесуење одлуката за конфискација.

При донесуење одлуката за конфискација ќе се земаат во оглед сите подаци за имотот на лицето против кое одлуката се донесе.

Ако судот утврди да осудениот во општо нема имот или да неговиот имот, кој што би имал да биде конфискуен, незнатно го преминуе оној дел на имотот кој што по чл. 4 на овој закон се иззема од конфискацијата, судот нема да изрече казна на конфискација, што во самата пресуда ќе се наведе.

Член 3

Може да се конфискуе само имот на она лице против кое е донесена на закон оснуена одлука за конфискација, макар во што тој имот да се состои.

Член 4

Од конфискација се изземаат:

1) лични предмети и предмети на покуќнина кои што се неопходни за живот на осудениот и неговата блиска фамилија, како алишта, облекло, обувки, садови, намештај; 2) орудија од секоја сорта кои на осудениот му се неопходни за вршење лична занаетска работа или друго самостојно или полусамостојно занимавање, ако осудениот со судска одлука не е лишен од правото да врши таква работа и занима-

вање; 3) окуќница, минимум на земјишен посед и жив и мртов инвентар со зградите за живеење и стопанство, неопходни на осудениот и неговата блиска фамилија за одржуење на ситно селско стопанство без употреба на тугја работна снага; 4) храна и огрев за лична употреба на осудениот и неговата блиска фамилија за четири месеци; 5) парична сума за осудениот и за секој член од неговата блиска фамилија, која не ќе може да ја премине средната тромесечна надница на работник во односното место.

Во случај на конфискација кукја во градот во која живее осудениот со блиската фамилија, ќе му се обезбеди на осудениот и на неговата фамилија жилиште неопходно за живот било во конфискуената било во некоја друга кукја.

При одредуењето на имотот кој што во смисла на овој член има да се остави на осудениот и на неговата блиска фамилија, судот ќе ги зема во оглед опстојателствата на секој поедин случај и месните стопански услови. Имотот кој се остава на блиската фамилија има сразмерно да се пренесе на сите нејзини членови.

Под блиска фамилија, во смисла на овој закон, се сметаат брачниот друг и децата на осудениот, ако живеат со него во заедничко домаќинство.

Прописите од ст. 1 точ. 1, 3, 4 и 5 ст. 2 на овој член ќе се применуат и на други лица кои што осудениот е должен да ги издржава, а кои немаат други средства за живот.

Член 5

Конфискуениот имот преминуе во државна сопственост со својата актива и пасива.

За обвезите на осудениот чиј имот е конфискуен државата одговора до височината на вредноста од конфискуениот имот, и тоа само ако тие обвези настанале пред извршуењето на делото.

Ако е изречена делимична конфискација, државата одговара за такви обвези на осудениот сразмерно на вредноста од конфискуениот имот.

Судот кој што ја спроведуе конфискацијата ќе ги повика поверителите на осудениот, со објава на одлуката на судската табла по чл. 16 ст. 2 на овој закон, да ги пријават на судот своите побаруења во рок од 15 дена по оваа објава. Оваков позив судот и посебно ќе го упати на познатите му хипотекарни доверители. Доверителот кој што не ќе го пријави на судот своето побаруење во одредениот срок може да го бара остваруењето на своето право со редовна постапка во рок од година дена по наведената објава.

Член 6

Во случај на запирање постапката за конфискација, на правосилна ослободителна пресуда или на поништуење одлуката за конфискација, конфискуениот имот мора да биде вратен на сопственикот. Ако не е возможно враќањето на самиот имот ќе се накнади неговата вредност во пари.

Исплатата се врши од приходот од конфискуените и ликвидирани имоти. Поблиски одредби за тоа ќе пропише со правилник Министерот на финансите ФНРЈ.

Член 7

Ако е изречена казна на делимична конфискација, судот мора во пресудата точно и подробно да го означи имотот кој што има да се конфискуе, а не само да ја назначи големината на делот (половина, третина и т.н.) или само вредноста без назначуење предметите.

Член 8

Со правосилната пресуда со која е изречена конфискацијата државата стекнуе право на сопственост на конфискуениот имот како и на останатите имотни права кои се обванати со конфискацијата.

Член 9

Ништавни се правните работи на лице осудено на конфискација кои што се извршени за време на постапката по делата и случаите за кои законот предвидуе конфискација и заради на кои конфискацијата е осуетена или отежнета. Исто така ништавни се и правните работи на такво лице кои што се извршени пред покренувањето на оваа постапка во намера да конфискацијата се осуети или отежни. Се смета оти таква намера постоела, доколку из се докаже противно.

Член 10

Секвестрација во смисла на овој закон е привремено земање управата на целокупниот имот или делот на имотот на лице за кое што постои основана претпоставка оти против него ќе биде изречена конфискација и пренесување таа управа на државниот орган надлежен за управа со народниот имот, во цел на обезбедување имотните интереси на државата.

Секвестрацијата престанува со правосилното окончавање на постапката по делата и случаите за кои што законот предвидуе конфискација.

Член 11

Јавните обвинители, Државната и земските комисии за утврдување злочините на окупаторот и неговите помагачи и државните органи надлежни за управување со народниот имот, пред покренувањето или во текот на постапката по делата и случаите за кои законот предвидуе конфискација, можат да бараат секвестрација односно забрана на отуѓување и оптеретување и други средства за обезбедување на имотот за кој што постои опасност од уништување, отуѓување, оптеретување, оштетување или смалување на неговата вредност.

Барањето за секвестрација односно другите средства за обезбедување се поднесува на оној суд пред кој што е започната или треба да биде започната кривичната постапка против сопственикот на имотот на кој што се бара обезбедувањето. Овој суд има да донесе одлука за такво барање во рок од три дена после применото барање.

За време траењето на секвестрацијата трети лица можат да ги остваруваат своите права на секвестрираниот имот само со пристанокот на надлежниот орган за управување со народниот имот.

Член 12

Прописите на овој закон за конфискација и нејзиното спроведување сходно ќе се применуваат и на секвестрацијата и другите средства на обезбедување.

При спроведувањето одлуката за секвестрација или други средства на обезбедување судот ќе води сметка да се обезбеди издршката на лицата наведени во чл. 4 ст. 4 и 5 на овој закон.

Член 13

Конфискацијата на имотот се спроведува само на основа правосилна одлука на судот или на друг државен орган кој што е на тоа со закон овластен.

Член 14

Правосилната одлука за конфискацијата одма ќе се достави заради извршување на околинскиот суд надлежен за спроведување конфискацијата на осудениот односно неговиот старател, на надлежниот државен орган за управување со народниот имот, на месниот одбор и на надлежниот јавен обвинител.

За спроведувањето конфискацијата надлежен е оној околински суд на чието подрачје се наоѓа конфискуваниот имот.

Ако имотот се наоѓа на подрачје од повеќе околински судови, секој околински суд ќе ја спроведе конфискацијата на своето подрачје.

Постапка на спроведувањето конфискацијата е хитна.

Член 15

По приемот на правосилната одлука за конфискација околинскиот суд ќе го одреди својот изасланик кој ќе изврши попис на имотот чијата конфискација има да се спроведе, а уедно ќе одреди ден, време и место на пописот.

Својата одлука за тоа судот ќе ја достави на осудениот или на неговиот старател, на надлежниот државен орган за управување со народниот имот и на месниот народен одбор, и ќе ја објави на судската табла.

Член 16

Осудениот кој што е во затвор или вон земјата може да го застапува во постапката на спроведувањето конфискацијата еден член од неговата поблиска фамилија, односно полномошникот кој што овој или осудениот ќе го одреди, а во случај овој да го нема судот по службена должност ќе одреди старател.

Член 17

Штом се отпочне постапката за спроведувањето на конфискацијата судот по службена должност или по предлог на државниот орган за управување со народниот имот или на јавниот обвинител ќе ги превземе сите мерки заради обезбедување на тој имот од уништување, пропаѓање, расипување, оштетување или смалување нејзината вредност.

Член 18

Судскиот изасланик го почнува спроведувањето на конфискацијата на лице место со попис и проценка на имотот, кој има поблиску да се означи, со соработуачка на еден член на народниот одбор, а по потреба и на проценител.

Проценката на имотот се врши спрема неговата вредност на денот на пописот.

Кога се работи за недвижности, судскиот изасланик во канцеларијата на месниот народен одбор, а на лице место ако инаку не може точно да се установи и означи недвижноста, прогласува оти со попис е спроведена цивилната конфискација и тоа го внесува во записник.

Кога се работи за движности, судскиот изасланик ќе ги запечати просториите во кои се наоѓаат и на улазната врата ќе истакне објава за спроведување на конфискацијата и за забрана на располагање со конфискуваните движности, додека во запечатените простории на зидот ќе истакне список на пописаните ствари кои во нив се наоѓаат.

Ако со осудениот во истите простории живеат и други лица па заради тоа не е возможно просториите да се затворат и запечатат судскиот изасланик на секој конфискуен предмет ќе залепи цедулка со службен печат во знак на проведена конфискација, како и на зидот еден примерок на купниот попис. Во тој случај судскиот изасланик, ако не е возможно конфискуваните ствари одмах да ги однесе, ќе ги предаде конфискуваните ствари на чување на најстариот укуќанин или на друго подесно лице.

Ако од било кои разлози не е возможно да се постапи по прописите од предните два става, судскиот изасланик ќе го обезбеди пописаниот движен имот на најподесен начин.

Записникот за спроведување конфискацијата го потпишува судскиот изасланик, членот на месниот народен одбор кој присуствува на пописот и процената, присатниот претставник на државниот орган надлежен за управување со народниот имот, проценителот доколку бил и осудениот, а ако не е присатен тогаш еден присатен полномошник на негов укуќанин, првенствено член на неговата фамилија, односно полномошник или старател.

Член 19

Суд кој што спроведува конфискација ќе го извести за резултатот на спроведената постапка судот односно органот на државната управа, кој донел одлука за конфискација.

ОГЛАСНИ ДЕО

ИЗДАЊА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ“

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ издава како своа едипија Збирка на закони во која ги објавуе сојузните закони и останалите прописи на Владата на ФНРЈ и нејните установи со коментари, напатствија и објаснуења за примена законските и други прописи.

Збирка на закони се штампа, по правило, на сите четири народни јазици и уредена е така да е многу погодна за практична употреба. Поради тоа што се за аутентични законски текстови сметаат само оние кои ги издава Редакцијата на „Службениот лист“ тоа сите органи на народната власт се должни да се само по нив управјават.

Досега Редакцијата на „Службениот лист“ издала како посебни свески:

- Св. бр. 1) Збирка на прописи за плати и надници од 1 ноември 1944 до 21 април 1945 година (распродадено);
- „ „ 2) Одлука за еднообразното сметководство Дин. 15.—
- „ „ 3) Збирка на прописи за надниците и платите (распродадено) — — — Дин. 15.—
- „ „ 4) Правилник за пријавуење и утврдуење воената штета (распродадено) Дин. 10.—
- „ „ 5) Збирка на закони и прописи за оснивање Фонд за обнова земјата и одземање воената печалба — — — — — Дин. 10.—
- „ „ 6) Сметковен план за рудници на јаглен Дин. 10.—
- „ „ 7) Сметковен план за предилници и ткаечници (распродадено) — — — — — Дин. 20.—
- „ „ 8) Закон за бирачки спискови со коментар Дин. 5.—
- „ „ 9) Закон за избор народни пратеници со коментар (распродадено) Дин. 20.—
- „ „ 10) Збирка на материјално-кривични прописи Дин. 12.—
- „ „ 11) Збирка на прописи за аграрна реформа Дин. 15.—
- „ „ 12) Збирка на закони за организација на судови, за врсти на казни, конфискација и извршуење конфискација и за давање амнестија и помиловање Дин. 20.—
- „ „ 13) Збирка на прописи за поставуење и пензионисуење државните службеници и за установуење правото на пензија (распродадено) — — — — — Дин. 10.—
- „ „ 14) Закон за Уставотворната скупштина, Закон за печатот, Закон за удружувањата, зборовите и другите јавни собори Дин. 10.—
- „ „ 15) Сметковен план за фабрики на бира (распродадено) — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 16) Збирка на закони и прописи за социјално осигурање (распродадено) — Дин. 20.—
- „ „ 17) Сметковен план за фабрики на шпиритус и квасец — — — — — Дин. 30.—

- Св. бр. 18) Сметковен план за фабрики на текстилна плетена стома — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 19) Збирка на закони и прописи за уредуење работни односи — — — — — Дин. 15.—
- „ „ 20) Закон за такси со Правилник за негово извршуење — — — — — Дин. 10.—
- „ „ 21) Сметковен план за кредитни установи Дин. 30.—
- „ „ 22) Устав на ФНРЈ (на поарна хартија) Дин. 10.—
- „ „ 22а) Устав на ФНРЈ (популарно издање) Дин. 3.—
- „ „ 22б) Устав на ФНРЈ (миниатурно издање) Дин. 4.—
- „ „ 23) Сметковен план за графичка индустрија Дин. 30.—
- „ „ 24) Сметковен план за творници на обувки Дин. 30.—
- „ „ 25) Сметковен план за творници на сапун Дин. 30.—
- „ „ 26) Сметковен план за циглани, творници на клинкери, земјана стока и шамот Дин. 30.—
- „ „ 27) Сметковен план за љуштилници и млинови на ориз — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 28) Сметковен план за ливници на железо и метал, творници на машини и масовни метални производи — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 29) Сметковни план за автомобилски сообраќајни претпријатија — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 30) Сметковен план за творници на конзерви Дин. 30.—
- „ „ 31) Сметковен план за творници на цимент Дин. 30.—
- „ „ 32) Сметковен план за трговски претпријатија кои вршат услуги — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 33) Сметковен план за трговски претпријатија со сортирање, преработуење или доработуење на стока — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 34) Сметковен план за трговски претпријатија кои се бават со купо-продавачка на стока Дин. 30.—
- „ „ 35) Збирка на прописи за валоризација со коментар и практични примери Дин. 80.—
- „ „ 36) Сметковен план за издавачки претпријатија и книжарници — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 37) Сметковен план за големи фурни, творници на кекс и суво тесто — Дин. 30.—
- „ „ 38) Сметковен план за винарство и подрумарство — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 39) Сметковен план за фабрики на уље Дин. 30.—
- „ „ 40) Сметковен план за творници на чоколада, бонбони и кандит — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 41) Закон за непосредни даноци со Правилник за негово извршуење — Дин. 40.—
- „ „ 42) Сметковен план за шумска индустрија и стругари (пилани) — — — — — Дин. 30.—

- Св. бр. 43) Сметковен план за творници за импрегнација дрва — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 44) Сметковен план за угостителски претпријатија — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 45) Сметковен план за творници на кавени додатоци и сурогати — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 46) Сметковен план за творници на дрвоина, целулоза, лепенка, картон и хартија — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 47) Сметковен план за фабрики на шекјер — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 48) Сметковен план за творници на бон, лакови и фирнис — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 49) Основен закон за брак и Закон за државни матични книги — — — — — Дин. 15.—
- „ „ 50) Општ закон за народните одбори — — — — — Дин. 8.—
- „ „ 51) Закони за воена обвеза и пополнување оружената сила се јавачка, теглечка и товарна стока — — — — — Дин. 10.—
- Азбучен регистар по материја на „Службениот лист“ за 1945 година Дин. 15.—
- Табели на службеничкиот данок (распредено) — — — — — Дин. 20.—

Сите овие издања на сите народни јазици и можат да се добијат во продавницата на „Службениот лист“, Белград — Бранкова 20 и во сите поголеми книжарници во целата земја.

Книжарите во внатрешноста уживаат попуст од 20%. Администрацијата на „Службениот лист“ врши испорачка само по претходната уплата на порацибата. Чековна сметка 62—324.

ВНИМАНИЕ ДО КНИГОВОГИТЕ

Редакцијата на „Службениот лист на ФНРЈ“ е известена да се многу претпријатија и книговогји обраќаат на Министерството на финансите или на надзорните министерства до работите околу валоризацијата поставуејќи прашања на кои може да се најде одговор во „Збирката на прописите за валоризација“, која излегла како свеска бр. 35 Збирката на законите.

Збирката на прописите за валоризација ги обвакја сите прописи за валоризација на инвестициите и стоката, за изедначување цените на стоката и пресметување обвезите. Во неја се наоѓа Законот за валоризација, Напатствието за спроведување валоризација и за прекнижување во динари ДФЈ во врска со замена на парите, Законот за регулирање предвоените обвези и Напатствието за нивното спроведување, прописи за регулирање окупациските обвези, за располагање со побаруењата кај кредитните установи, прописите кои ги регулираат обвезите од основа на осигурањето.

Посебно поглавје е посветено на прописите кои се односат на цените на стоката која потекнуе од времето преди замената на окупациските новчаници. Овде се наоѓаат прописите од Уредбата за одредување цените и обете обвезни толкуења на оваа Уредба.

Уз текстовите на скоро сите прописи се дадени опширни коментари со исцрпни толкуења и примери за практично решавање и конкретните случаи.

Најпосле, Збирката содржи и еден комплетен книговодствен пример по кој е практично и подробно прикажана книговодствената постапка во едно претпријатие, од хаотична состојба во која се книгите наоѓале по замената на парите па до изработувачка валоризациониот биланс за 1945 година, со сите детали во постапката валоризацијата на инвестициите и стоката, пресметувањето предвоените окупациски обвези за изедначување цени на стоката.

Збирката има со прилозите 268 страници и стаје 80.— динари. Може да се добије во сите поголеми книжарници во целата земја или во администрацијата на „Службениот лист“, Белград Бранкова ул. 20 со уплата на чековна сметка бр. 62.324.

Од Редакцијата на „Службениот лист на ФНРЈ“.

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

MINISTARSTVO INDUSTRIJE I RUDARSTVA
NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE

Poziv vjerovnicima i dužnicima poduzeća »Kevar«
tvornica bruseva i brusnih koluta, Varaždin

Ministarstvo industrije i rudarstva, Opći odjel Narodne Republike Hrvatske odlukom od 25. svibnja 1946 god. br. 69849/1946 odredio je likvidaciju poduzeća »Kevar«, tvornica bruseva i brusnih koluta.

Za likvidatora imenovan je Erbežnik Vladimír, privremeni upravitelj poduzeća Kevar.

Pozivaju se vjerovnici i dužnici, da svoja potraživanja i obaveze koja imaju prema odnosnom poduzeću prijave najkasnije do 15. kolovoza 1946 godine na adresu — »Kevar«, tvornica bruseva i brusnih koluta, u likvidaciji — Varaždin, Fabijanska ul. 12.

Br. 69849/46. — Iz Ministarstva industrije i rudarstva, Zagreb, 25. lipnja 1946 godine. K 3942 2-3

ТЕХНИЧКИ РАБОТИ

POPRAVKA ŽELEZNICKE BOLNICE U KOŠEVU
— SARAJEVO

Za osposobljenje železničke bolnice u Koševu — Sarajevo vršiće se od danas, do dana 28 jula 1946 godine u Bolesničkom fondu državno saobraćajnog osoblja u Sarajevu, Maršala Tita ul. br. 97/I — prikupljanje pismenih ponuda za polaganje ksilolitnih podova i izradu užljebina (holkera) na podovima pomenute bolnice.

Dan licitacije je 28 juli 1946 godine u 11 časova i ista će se održati u kancelariji Oblasne uprave Bolesničkog fonda u Sarajevu, Maršala Tita ul. br. 97/I.

Tehnički i opći uslovi mogu se dobiti svakog radnog dana za vreme uredovnih časova u kancelariji Oblasne uprave Bolesničkog fonda — Sarajevo uz naplatu od dinara 50.— u gotovu.

Ponude sa propisanim dokumentima, uvjerenje o plaćenom porezu, o nadmetačkoj sposobnosti i analiza

cijena moraju biti podnešeni najkasnije do određenog dana i časa licitacije u zatvorenom i zapečaćenom omotu. Ponudač je dužan potpisati klauzulu na uslovima i na ponudi da su mu isti poznati te da po istima podnosi ponudu.

Ponuda mora biti taksirana po Zakonu o taksama.

Ponuda i analize cena moraju biti overene od nadležne građevinske vlasti s tim da cene ponudi odgovaraju propisima ureda za cene.

Otvaranje ponuda vršiče se određenog dana u 11 časova u kancelariji Upravnika Bolesničkog fonda u Sarajevu, Maršala Tita ul. br. 97/I — a iste ce do određenog roka primati ovlašteni činovnik.

Br. 2700/46. — Iz Kancelarije Oblasne uprave Bolesničkog fonda d. s. o. — Sarajevo. K 3939 3-3

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ

ZEMALJSKA BANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

U trgovački registar za društvene tvrtke Okružnog suda u Sarajevu upisuje se danas kod Zemaljske banke za Bosnu i Hercegovinu slijedeće:

Brišu se filijale u Banjoj Luci, Bijeljini, Brčkom, Mostaru, Tuzli i Splitu, pošto su iste poslovanje obustavile.

Br. Fi. 23/08-424. — Od Okružnog suda u Sarajevu, 11 juna 1946 godine. K 3946 1-1

ДРЖАВНА ЛЕВАОНИЦА ЖЕЉЕЗА И ТЕМПЕРА У ВЕЛИКОЈ КИКИНДИ

Окружни суд у Петровграду данашњег дана извршио је упис следеће садржине: код предузећа Државна леваоница жељеза и темпера у Великој Кикинди брише се досадашњи принудни управитељ инж. Белокошић Михо, смењен привременом одлуком Одељења за индустрију и рударство ГИОАПВ бр. 1806/46, а за принудног управитеља уписује се истом одлуком постављени нови принудни управитељ Чоловић Тодор из Дринаца.

Принудни управитељ има сва права и дужности предвиђена у Закону о заштити народних добара и њиховом управљању и има се придржавати свих наређења, упутстава и производних задатака изда тих од надлежних власти. Забрањује се њему свако располагање народним добрима изузев у границама овлашћења која му се дају од стране надзорне власти. Управитељ је овлашћен на заступање предузећа пред народним судовима и осталим властима. Управитељ не може задуживати предузеће без нарочитог писменог пуномоћја и само у границама истог — управитељ је овлашћен за рачун предузећа примати новац.

Управитељ је дужан да ради по упутствима и наређењима Одељења за индустрију и рударство ГИОАПВ. Управитељ је овлашћен да прима и отпушта особље предузећа. Управитељ ће потписивати фирму онако како је свој потпис код суда депоновао са додатком „принудни управитељ“.

Br. ФД 230/46-6. — Од Окружног суда у Петровграду, 19 јуна 1946 година. K 3946 1-1

СРПСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. У ПЕТРОВГРАДУ

Окружни суд у Петровграду данашњим даном извршио је у свој регистар друштвених фирми код Српске штедионице д. д. у Петровграду следећи упис: „Одлуком главне скупштине од 3 марта 1946 године друштво ступа у ликвидацију, као ликвидатори изабрани су: Костић Петар, Раданов Радичев Драгољуб, Нађвински Драгољуб, др. Несторов Драгољуб, др. Ердељанов Пера и Брусић Стојан, сви из Петровграда, Ликвидатори позивају повериоце друштва да најдаље за 6 месеци од трећег објављивања овог огласа пријаве своја потраживања Српској штедионици д. д. у Петровграду и ликвидацији, јер по истеку овог рока извршиће се ликвидација без обзира на непријављена потраживања.

Br. Фи. 348/46. — Од Окружног суда у Петровграду, 28 јуна 1946 године. K 3943 1-3

ТРГОВАЧКО ДРУШТВО „ПЧИЊА“ А. Д. У ВРАЊУ

На основу одлуке Управног одбора друштва „Пчиња“ а. д. у Врању одржаће ванредни збор акционара, на дан 18 августа 1946 године у 10 часова пре подне у друштвеним просторијама у Врању са следећим дневним редом:

1) отварање збора и избор радног претседништва;

2) решавање о даљем постојању друштва.

Позивају се акционари који су уплатили I и II рату акција, да присуствују овоме збору.

Право учествовања на овоме збору имају они акционари, који су уплатили I и II рату својих акција у одређеном року.

Призванице уплаћених акција депоновати најдаље 14 августа на благајни друштва.

3246 1-1

Управа

ЗАНАТСКА РАДНИЧКО СТОЛАРСКА ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА С. О. Ј. „14 ДЕЦЕМБАР“ У БЕОГРАДУ

Одржаће своју ванредну полугодишњу скупштину у просторијама своје радионице Облаковска ул. бр. 51 дана 28 јула 1946 године у 8 часова пре подне са дневним редом:

1) извештај Управног и Надзорног одбора;

2) извештај Благајне;

3) питање биланса;

4) бирање Управе и Надзорног одбора;

5) предлози и питања.

Позивају се сви пуноправни чланови да овој скупштини неизоставно присуствују.

3244 1-1

Управа

ПОЖАРЕВАЧКА ТРГОВАЧКА БАНКА И ШТЕДИОНИЦА У ПОЖАРЕВЦУ

Одржаће свој трећи редовни збор акционара на дан 31 августа 1946 године у 10 часова пре подне у свом локалу у Пожаревцу са овим дневним редом:

1) бирање деловође;

2) бирање три акционара за оверу записника и бројање гласова;

3) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о раду и рачунима за 1945 годину и саопште-

ње о одобрењу престанка фузије Пожаревачке трговачке банке и Пожаревачке штедионице од Министарства трговине и снабдевања Србије;

4) решавање о поднетим извештајима и давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;

5) решавање о предлозима Управног и Надзорног одбора или акционара који су поднети Управном одбору на десет дана пре састанка збора;

6) бирање чланова за Управни и Надзорни одбор Пожаревачке трговачке банке;

7) бирање чланова за Управни и Надзорни одбор Пожаревачке штедионице.

Депоноване акција извршиће се на банчној благајни најкасније до 27 августа 1945 године.

3252 1-3

Управа

МОРАВСКА ШТЕДИОНИЦА, ЖАБАРИ

у ванстечајној ликвидацији

Одржаће на дан 29 августа 1946 године редовни годишњи збор акционара у 11 часова пре подне у својим просторијама са овим дневним редом:

1) избор деловође и три акционара за оверу записника;

2) извештај ликвидатора о раду и рачунима у 1945 години;

3) извештај чланова Надзорног одбора о раду и рачунима за 1945 годину;

4) давање разрешнице члановима Надзорног одбора и ликвидатору;

5) избор чланова Надзорног одбора.

Депоноване акција извршиће се код Пожаревачке трговачке банке у Пожаревцу до 25 августа 1946 године.

Ликвидатор

3253 1-3

Пожаревачка трговачка банка

„ШУМАДИЈА“ А. Д. ЗА ОСИГУРАЊЕ И РЕОСИГУРАЊЕ У БЕОГРАДУ

Одржаће, на захтев једног дела акционара, 30 јула 1946 године у 17 часова у својим просторијама, Вука Караџића бр. 6 у Београду ванредни збор акционара са следећим дневним редом:

1) конституисање збора;

2) смењивање садашњег Управног и Надзорног одбора и бирање нових одбора и

3) евентуалије.

Акционари, који желе да суделују на збору, имају депоновати акције или потврде банака на друштвеној благајни или на благајни Београдске трговачке банке најкасније до 26 јула 1946 године до 13 часова.

Приликом пријаве за збор акционари су дужни да поднесу уверење надлежних власти, да нису лишени активног и пасивног изборног права.

3250 1-1

Управни одбор

ДОМАЋА ИНДУСТРИЈА ЗАВЕСА И ТЕПИХА А. Д. БЕОГРАД

Одржаће на дан 30 августа 1946 године у 17 часова по подне у фабричним просторијама на Душановцу Спасићева улица број 1 свој 23 редовни збор акционара са следећим дневним редом:

1) избор деловође збора и два оверача, записника, који ће у исто време бити и бројачи гласова;

2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду и билансу за 1945 годину;

3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;

4) бирање чланова Управног одбора и Надзорног према члану 30 и 40 друштвених правила;

5) решавање о предлозима управе и акционара, ако их буде било.

Депоноване акција, односно потврда до 23 августа 1946 године у друштвеној канцеларији.

Београд, 20 јула 1946 године.

3282 1-3

Управа

ИНДУСТРИЈСКА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ А. Д. У БЕОГРАДУ

Управни одбор Индустијске банке Југославије а. д. у Београду на својој III седници одржаној дана 4 јула 1946 године, доделио је шефу Одељења кореспонденције Хинку Пешку, прокуру, са правом да пуноважно потписује и задужује друштво, према чл. 2 друштвених правила.

Ову одлуку објављујемо јавности према чл. 4 друштвених правила.

У Београду, 16 јула 1946 године.

Индустијска банка Југославије а. д.

Фран Лео Херман, с. р.

Филиповић Хамид, с. р.

Прима се прокуре,

Хинко Пешек, с. р.

Окружни суд за град Београд по наплати прописане таксе под бр. Фи 373/46 од 16 јула 1946 године потврдио је право прокуре Хинку Пешку, шефу Одељења кореспонденције Индустијске банке Југославије а. д. у Београду.

Бр. Фи 373/46. — Од Окружног суда за град Београд, 16 јула 1946 године.

3249 1-1

ИНДУСТРИЈСКА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ А. Д. У БЕОГРАДУ

Управни одбор Индустијске банке Југославије а. д. у Београду на својој IX седници одржаној на дан 12 априла 1946 године, доделио је шефу Документарног одељења Стевану Зјалићу, прокуру, са правом да пуноважно потписује и задужује Друштво према чл. 2 друштвених правила.

Ову одлуку објављујемо јавности према чл. 4 друштвених правила.

У Београду, 25 априла 1946 године.

Индустијска банка Југославије а. д.

Фран Лео Херман, с. р.

Хамид Филиповић, с. р.

Прима се прокуре,

Стеван Зјалић, с. р.

Окружни суд за град Београд по наплати прописане таксе под бр. Фи. 247/46 од 25 априла 1946 године потврдио је право прокуре Стевану Зјалићу, шефу Документарног одељења Индустијске банке Југославије а. д. у Београду.

Бр. Фи. 247/46. — Од Окружног суда за град Београд, 25 априла 1946 године.

3248 1-1

Член 20

При спроведуењето конфискацијата можат трети лица да истакнуат излучни барања во поглед на конфискуениот имот. За барањата судскиот изасланик укратко ќе ги внесе во записникот, но тој не може за нив да одлучуе.

Таму дека на имот кој се конфискуе постои право на вдовичко уживање и право на девојачко удомување и издржување тие права ќе се сметаат како стварни права и нив судскиот изасланик е должен да ги внесе во записникот како такви и како излучни барања.

Член 21

За излучни барања од претходниот член кои се стават во текот на спроведуењето на конфискацијата или во рок од осум дена по спроведената конфискација судот кој спроведуе конфискација ќе одлучи после спроведената постапка со пресуда во што покус рок.

Против оваа пресуда може во рок од осум дена од денот на нејното урачување да изјави жалба на окружниот суд, чијата пресуда е правосилна.

Ако не се стави излучно барање во рок пропишан со ставот 1 на овој член, може тоа да се направи во редовна постапка во рок од година дена по спроведената конфискација.

Член 22

Ако во текот на спроведуењето на конфискацијата и во рок од осум дена по спроведената конфискација не биде ставено никакво излучно барање, судот кој ја спроведуе конфискацијата ќе го предаде во посед конфискуениот имот на државниот орган кој е надлежен да со него управуе а во поглед на недвижност ќе изврши во јавните книги и пренос на односните права на државата.

Член 23

Ако тоа го бара природата и значењето на имотот на кој се однесуе постапката за конфискација, судот сам или по предлог на надлежниот државен орган уште во почетокот на таа постапка ќе одреди подесно лице, кое со тој имот привремено ќе управуе до конечната судска одлука за конфискацијата, односно до конечното предавање конфискуениот имот на државниот орган надлежен да со него управуе.

Член 24

Со конфискуениот имот управуе државен орган кој што за тоа е надлежен според посебни прописи.

Член 25

Државните органи кои што не се надлежни да управуат со конфискуениот имот не можат ни во текот на постапката за конфискација ни после прејдуењето на конфискуениот имот во владение на државата да зема за употребување ништо од тој имот без претходно одобрување на државниот орган надлежен да со него управуе, а овој може такви одобруења да ги дава само според постоежките прописи.

Член 26

Доколку при спроведената конфискација пред влегуењето во сила на овој закон е постапено противно на чл. 4 на овој закон, околинскиот суд, на барање на осудениот, на членовите на неговата блиска фамилија или на лице кое осудениот е должен да го издржуе, ќе донесе одлука за односните исправки и таа одлука ќе ја спроведе.

Против одлуката на околинскиот суд има место на жалба до окружниот суд чијата одлука е правосилна.

Барањата од ст. 1 на овој член можат да се стават во рок од шест месеци по влегуењето во сила на овој закон.

Член 27

Кој ќе изврши било каква работа во намера да ја осуети конфискацијата или секвестрацијата, а нарочно кој ќе ја уништи, оштети, скрије, отуги, оптерети или смили вредноста на имотот, ќе се казни со лишување од слобода до пет години а во потешки случаи со лишување од слобода со присилна работа до десет години доколку за тоа дело со друг закон не е предвидена потешка казна.

Член 28

Кој без законска основа држи било каков имот на кој се однесуе конфискацијата, секвестрацијата или друго обезбедување и овој на позив на надлежниот орган за управување со народниот имот не и го врати на државата во потполност и во состојба во кој бил кога почнал да го држи, или пропушти да пријави таков имот, ќе се казни со присилна работа до две години и парично до 20.000.— динари.

Член 29

Еден службеник кој не ја изврши својата службена должност, пропишана со овој закон, или постапи против неговите одредби и со тоа нанесе штета на интересите на државата или направи кривично дело од користољубје ќе се казни по одредбите на Законот за заштита на народните одбори и со нивното управување.

Член 30

Трошковите на спроведување конфискацијата, секвестрацијата и другите обвези по овој закон одат на терет на имотот кој што се конфискуе, секвестрира и обезбедуе.

Преодни наредуења

Член 31

Околинските судови должни се најдалеку до 1 октомври 1946 година да му поднесат на сојузното Министерство на правосудието преку министерството на правосудието на народната република извештај за својата целокупна работа по чл. 28 Законот за конфискација имотот и за извршуењето конфискацијата од 9 јуни 1945 година, и тоа по оние предмети за кои што до денот на влегуењето во сила на овој закон околинските народни одбори и војните судови и команди им доставиле подаци пропишани со истиот член на наведениот закон. Доколку има такви предмети несвршени, околинските судови должни се да ги свршат во истиот рок, па и нив да ги уврстат во својот извештај.

Член 32

Околинските судови кои што постапиле по чл. 30 на Законот за конфискација имотот и за извршуењето конфискација од 9 јуни 1945 година должни се во својата целокупна извршена работа по тој член да му поднесат извештај на сојузното Министерство на правосудието преку министерството на правосудието на народната република најдалеку до 1 октомври 1946 година. Во истиот овој рок околинските судови должни се да ја довршат работата по такви несвршени предмети доколку ги има, па и нив ќе ги уврстат во својот извештај.

Член 33

Овој закон влегуе во сила осмиот ден по објавуењето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

У. бр. 392

27 јули 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др. Иван Рибар, с. р.

433.

У К А З

ЗА РАТИФИКАЦИЈА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО МЕЃУ ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

На основа членот 74 точка 9 Уставот и членот 7 Законот за Президиумот на Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија одлучуе

да се ратификуе Конвенцијата за цивилното воздухопловство меѓу Федеративната Народна Република Југославија и Народната Република Албанија заклучена во Тирана на 11 јули 1946 година, а која гласи:

**ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

и

НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

Во жела да ги уредат своите меѓусобни односи на полето на цивилното воздухопловство, одлучиле да во таа цел заклучат Конвенција за цивилното воздухопловство, па именувале свои Полномошници, и тоа:

Президиумот на Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија:

Станоја Симиќ, Министерот на надворешните работи;

Президиумот на Народната скупштина на Народната Република Албанија:

Енвера Хоџа, Претседателот на Владата, Министерот на народната одбрана и Министерот на надворешните работи;

кои, кога ги измениле полномоштитата кои се најдени во арна и исправна форма, се согласиле за следните одредби:

Член 1

Државите Договорници признаваат да секоја Држава има потполн и исклучителен суверенитет над воздушниот простор над својата територија.

Член 2

Во оваа Конвенција под територија на една Држава се подразбира копното и територијалните води со копното, кои се навогјат под суверенитет на таа Држава

Член 3

а) Оваа Конвенција ќе се применуе само на цивилни воздухоплови, а не и на државни воздухоплови.

б) Воените, царинските или полициските воздухоплови ќе се сметаат државни воздухоплови.

в) Државниот воздухоплов на една од Државите Договорници ќе може да ја надлети територијата на другата Држава или на неа да се спушти само ако за тоа добил овластување преку особена согласност или на друг начин, а според условите кои што ќе бидат на тој начин договорени.

д) Државите Договорници се обврзуваат оти при донесувањето на правилник кој што ќе се применуе на нивните државни воздухоплови, ќе водат сметка за сигурноста на воздушната пловидба на цивилните воздухоплови.

Член 4

Секоја од Државите Договорници пристапуе да не го употребуе цивилното воздухопловство во цели кои што би биле во противност со целта на оваа Конвенција.

Член 5

Секоја од Државите Договорници пристапуе на тоа да сите цивилни воздухоплови на другата Држава Договорница кои што не се доделени на редовна воздухопловна служба можат во време на мир да ја надлетиат нејзината територија, било за тоа да влегуат во неа, било за тоа да прејдат без спуштање, како и да ги додирнуат нејзините воздушни пристаништа, без претходна дозвола, под услов да се придржуваат на сите одредби од оваа Конвенција и на нејзиното национално законодавство.

Член 6

а) Секоја од Државите Договорници ќе има право од разлог на воена потреба или во интерес на јавна сигурност, да им забрани на цивилните воздухоплови од другата Држава надлетиување над извесни зони на нејзината територија, или да поставуе ограничувања, под услов да во тој поглед не се прави никаква разлика меѓу сопствените цивилни воздухоплови и оние на другата Држава Договорница.

б) Секоја од Државите Договорници сем тоа задржуе право во изванредни прилики или за време на национална криза, или пак во интерес на јавна сигурност, да го ограничи или привремено забрани надлетањето на нејзината територија или на еден нејзин дел од страна на цивилните воздухоплови на другата држава, со тоа да такво ограничување или забрана можат да влезат во дејство одма.

в) Секоја од Државите Договорници ќе може, под услови кои што сама ќе ги одреди, да бара секој цивилен воздухоплов кој би влегол во зоните за кои што е збор во горните ставови на а) или б), да пристапе што е возможно понапред во едно воздухопловно пристаниште на нејзината територија кое ќе го означи.

Член 7

Никаква редовна воздушна линија не ќе може да ја надлети територијата ни да врши служба на територијата на едната од Државите Договорници без особено овластување или друга каква дозвола на речената Држава, односно а да не се придржуе на одредбите од тоа овластување или дозвола.

Член 8

Секој цивилен воздухоплов кој што влегуе на територија на едната од Државите Договорници ќе мора да пристапе во едно воздушно пристаниште означено од страна на надлежната Држава заради царински преглед. Секој цивилен воздухоплов кој што ја напушта територијата на едната од Државите Договорници ќе мора да киниса од едно така означено царинско воздушно пристаниште. Државите Договорници ќе ги разменат податоците за сите воздушни пристаништа означени како царински воздушни пристаништа.

Член 9

Персоналот на цивилните воздухоплови на Државите Договорници, ќе се придржуе, при довогјањето, отидувањето или пребивањето на територијата на другата Држава, кон законите, прописите и одредбите кои што ја регулираат воздушната пловидба.

Член 10

Секоја од Државите Договорници се обврзуе оти ќе превземе мерки за да сите цивилни воздухоплови кои што ја надлетиат нејзината територија или на неа маневрираат, како и сите воздухоплови што носат знаци на нејзината народност, макар каде да се навогјаат, би се придржувале на прописите кои што на тоа место се применуваат на лет или маневрирање на воздухопловите.

Член 11

Законите, прописите и одредбите кои што на територијата на секоја од Државите Договорници го

регулираат влегуењето или излегуењето со воздушен пат на посадата, патниците и стоката, како и оние кои се однесуваат на полициски и царински формалности и на карантин, имаат да бидат стриктно поштувани од страна на посадата, патниците и стоката при дојдуењето, појдуењето или пребивањето на територијата на другата Држава.

Член 12

Државите Договорници се согласиле оти ќе превземат ефикасни мерки за спречување ширењето преку воздушна пловидба колера, пегавец, ситна сипаница, жолта грозница и чума, како и макар каква друга заразна болест која што Државите Договорници ќе сметаат за потребно повремено да ја означат.

Член 13

Секое воздушно пристаниште на една од Државите Договорници кое што е отворено за јавна употреба на националните цивилни воздухоплови ќе биде под истите услови пристапно на цивилните воздухоплови на другата Држава Договорница. Исто така еднообразни услови ќе се применуваат за користење од страна на воздухопловите на секоја од двете Држави Договорници на сите инсталации за воздушна пловидба, вклучувајќи го радиото и метеоролошката служба, кои се ставени на располагање на јавноста за олеснување и поголеми сигурноста на воздушната пловидба.

Таксите кои што едната од Државите Договорници ги наплатува или дозволува да се наплатуваат за користење споменатите воздушни пристаништа и инсталации од страна на воздухопловите на другата Држава Договорница, не ќе смеат да ги прејдат:

а) за воздухопловите кои не се доделени на редовни воздухопловни служби; таксите кои ги плаќаат нејзините национални воздухоплови доделени на служби од иста природа;

б) за воздухопловите кои се доделени на редовни воздухопловни служби; таксите кои ги плаќаат нејзините национални воздухоплови доделени на служби од иста природа.

Државите Договорници една на друга ќе ја соопштат височината на сите тие такси.

Член 14

Надлежните власти на секоја од двете Држави Договорници ќе имаат право при спуштањето и појдуењето да ги прегледаат, но без претерано задржување, цивилните воздухоплови на другата Држава, како и исправите и другите документи кои ги предвидува оваа Конвенција и нејзиното национално законодавство.

Член 15

Цивилните воздухоплови се од народноста на Државата при која се запишани.

Член 16

Еден цивилен воздухоплов не може да биде полноважно запишан во повеќе држави, но уписот може да се пренесе од една држава на друга.

Член 17

Уписот или преносот на уписот на еден воздухоплов ќе се врши сообразно на законите и прописите на секоја од Државите Договорници.

Член 18

Секој цивилен воздухоплов употребен во меѓународната воздухопловна пловидба ќе биде обележен со својствени знаци на народноста и уписот.

Член 19

Секоја од двете Држави Договорници се обврзува, на барање на другата Држава, да даде подаци за уписот и сопственоста на секој цивилен воздухоплов

кој што е кај неа запишан. Сем тоа, Државите Договорници ќе ги изменат меѓу себе извештаите за сите точни подаци кои ќе можат да ги дадат за лицата кои што ги поседуваат или располагаат со цивилните воздухоплови кои се кај нив запишани, а нормално се доделени на меѓународната воздушна служба.

Член 20

Државите Договорници се согласуваат преку заедни правилници и на било кој друг начин да ги преземаат сите мерки во цел за да ја олеснат и убрзат воздушната пловидба меѓу нивните територии и да ги поштедат воздухопловите, нивните посади, патниците и товарите од непотребно задржување особено во поглед за примена на законите кои се однесуваат на карантин и на царински и полициски формалности.

Член 21

Обете Држави Договорници се обврзуваат, во границите на можноста, да донесат царински правилници односно на меѓународната воздушна пловидба, сообразно на методите кои би можеле да се препорачуваат од време на време.

Член 22

а) Цивилниот воздухоплов кој што лета кон територијата на другата Држава Договорница, од неа довогја или ја прелетува, ќе биде привремено ослободен од такси, под резерва на царинските прописи на државата во прашање. Горивото, мазивото, резервните делови, нормалната спрема и резервата на храната на воздухопловите кои што се навогјат на воздухопловот на една од Државите Договорници при неговото довогјање на територијата на другата Држава Договорница а остануваат на воздухопловот кога овој ја напушта таа територија ќе бидат ослободени од царина, трошкови на прегледот и други слични такси. Тоа ослободување не се применува на никаква количина нити на макар каков предмет кои што би биле истоварени

б) Резервните делови и спремата, со исклучение на горивото и мазивото, кои ќе се увозат на територијата на една од Државите Договорници за да биде монтирани или користени на воздухопловот од другата Држава Договорница кој што е употребен во меѓународната воздушна пловидба, ќе бидат ослободени од царина, под резерва на прописите на заинтересуваната Држава кои што ќе можат да предвидат оти тие предмети ќе бидат подвргнати на царински надзор или на контрола.

Член 23

Секоја од двете Држави Договорници се обврзува да ќе даде помош, во границите на можноста а со накнада на реалните издаци, на цивилните воздухоплови на другата Држава Договорница кои би се нашле во неприлика на нејзината територија.

Член 24

Во случај да на воздухопловот на една од Државите Договорници му се стори на територијата на другата Држава Договорница несреќа која би имала за последица смрт или тешки повреди, или која би укажувала да постоат крупни технички недостатоци во воздухопловот или во инсталациите за воздушната пловидба, државата на чија територија се сторила несреќата ќе поведе истрага за опстојателствата на несреќата и ќе ги соопшти резултатите од таа истрага на државата во која воздухопловот е запишан.

Член 25

а) Ниеден цивилен воздухоплов на една од Државите Договорници што се употребува во меѓународната воздушна пловидба, а под редовни услови влегува на територија на другата Држава Договор-

ница или ја прелетуе, со или без спуштање, не ќе може да се заплени нити задржи, нити ќе може да се земе како повод за покренување било каква постапка против неговиот сопственик или вршителот на превозот кој што го употребуе, нити пак ќе може макар каква друга акција да се превземе од страна или во име на таа држава или лице кое во неа пребива, под изговор да конструкцијата, механизмот, резервните делови, помошниот строј, стројот за управување или составните делови кои го сочинуваат воздухопловот, претставуваат бесправна употреба на еден патент, нацрт или модел регистриран во земјата на чија територија влегол, и таа држава не може ни во кој случај да бара да се положи кауција за да би се воздухопловот ослободил од горе споменатата забрана или задржување.

б) Одредбите на параграфот а) од овој член ќе се применат исто така на чување на складиштето на резервните делови и споредниот строј на воздухопловите, како и на правото тие делови и стројот да се употребат или да се монтираат за репарација на воздухопловот на една од Државите Договорници на територијата на другата Држава Договорница, под услов да резервните делови и патентирани стројеви превземени на складиштето не ќе бидат продадени или отугнени во државата на чија територија воздухопловот влегол, како и да не ќе бидат одново извозени од таа земја во трговски цели.

Член 26

Секоја од Државите Договорници се обврзуе да во границите на можноста:

а) ќе уреди на својата територија воздушни пристаништа, радио служба, метеоролошка служба и сите други инсталации кои што би можеле да ја олеснат воздушната пловидба меѓу обете Држави Договорници.

б) ќе усвои и применуе zgodни системи на постапката за одржување врска, за шифра, знаци, сигнализација, осветлување, ако и други методи и правила за вршење воздушната служба.

в) ќе соработуе во превземањето мерки во цел да се осигура објавувањето на воздухопловните карти и диаграми.

Член 27

Секој цивилен воздухоплов на Државите Договорници кои што се употребуе во меѓународна воздушна пловидба ќе мора сообразно одредбите на оваа Конвенција, да биде снабдуен со следни исправи:

- а) Уверење за уписот,
- б) Уверење за пловидбеноста,
- в) Соодветни дипломи и дозволи за служба на летањето, за секој член на посадата,
- г) Патна книга,
- д) Ако е воздухопловот снабден со радио апарат, дозвола за употреба радио станица на воздухопловот,
- е) Ако превозуе патници, вивни поименичен список со назнака на местото на појдувањето и намената,
- ж) Ако превозуе стока, список на истата и подробна пријава на товарот.

Член 28

а) Ниеден цивилен воздухоплов на една од Државите Договорници, додека е над или на територијата на другата Држава Договорница, не може да има радио станица без особена дозвола за нејзината инсталација и употреба, издадена од страна на надлежните власти на државата во која воздухопловот е запишан. Употреба на радио станицата на територијата на Државата Договорница која што се надлетуе има да се врши сообразно на прописите од таа држава.

б) Радио станиците може да ги употребуе само летачкиот персонал на посадата кој што е снабден со особено одобрување издадено во таа цел од страна на надлежните власти на државата во која воздухопловот е запишан.

Член 29

Секој цивилен воздухоплов употребен во меѓународната воздушна пловидба има да биде снабдуен со уверење за пловидбеноста издадено или потврдено од страна на државата во која е запишан.

Член 30

а) Пилотот и другите членови на персоналот кој што управуе макар со кој цивилен воздухоплов што е употребен во меѓународната воздушна пловидба, ќе биде снабдуен со диплома за способноста и со дозволи за служба на летањето, издадени или потврдени од страна на државата во која воздухопловот е запишан.

б) Секоја Држава Договорница го задржуе правото да за соопштенијата над сопствената територија не ја признае важноста на дипломата за способноста и дозволата за служба на летањето издадени на еден нејзин државјанин од страна на другата Држава Договорница.

Член 31

Секоја Држава Договорница ќе ја признае важноста на уверењето за пловидбеноста како и дипломата за способноста и дозволата за служба на летањето, издадени или потврдени од страна на Државата Договорница во која воздухопловот е запишан.

Член 32

За секој цивилен воздухоплов употребен во меѓународната воздушна пловидба ќе се води патна книга во која ќе се убележуваат карактеристиките на воздухопловот и податоците за посадата и за секое патување.

Член 33

а) Цивилниот воздухоплов на една од Државите Договорници кој што е употребен за меѓународна воздушна пловидба не ќе може да превозуе војна муниција или војни материјал на територија на другата Држава Договорница или над неа без особено одобрување на заинтересуваната држава.

б) Секоја од Државите Договорници го задржуе правото од разлози на јавниот ред и сигурноста, да го забрани или ограничи превозот на својата територија или над неа на артиклите кои не се оние за кои што е збор во параграфот а), но под услов да не се наметнуваат ограничувања кои што би можеле да го смекчаваат превозот и употребата на цивилните воздухоплови на апаратите потребни за маневрисање или пловидбеноста на тие воздухоплови, како и за сигурноста на посадата и патниците.

Член 34

Секоја од двете Држави Договорници ќе може да ја забрани или ограничи употребата на фотографски апарати на цивилните воздухоплови што се извозаат на нејзината територија или над неа.

Член 35

Обете Држави Договорници се обврзуваат оти тесно ќе соработуваат да би постигнале највисок возможен степен на еднообразност во прописите, стандардите, постапките и методите на организацијата односно персоналот, воздушните рути и помошните служби, во сите случаи во кој таква еднообразност би можела да ја олесни и поарни воздушната пловидба на цивилните воздухоплови.

Член 36

Во случај на војна, одредбите на оваа Конвенција нема да ја смекчаваат слободата на акцијата на двете Држави Договорници, па било да се тие во војна или неутрални.

Истото начело ќе се применуе на Државата Договорница која што би објавила состојба на национална криза и таа ја нотификовала на другата Држава Договорница.

Член 37

Споровите односно примената на оваа Конвенција кои што не би можеле да се решат со дипломатски пат ќе бидат, на барање на една од двете Држави Договорници, поднесени на еден Арбитражен суд за донесување одлука.

Тој суд ќе биде составен на следен начин:

Во рок од месец дена почнувајќи од моментот кога едната од двете Држави Договорници ќе соопшти на другата Држава Договорница барање да се состави Арбитражен суд, секоја од двете Држави Договорници ќе одреди еден арбитер.

Во текот на едниот месец, арбитражите ќе се состават за да би согласно избрале надарбитер.

Ако арбитражите не би можеле да се согласат за изборот на надарбитерот, двете Држави Договорници секоја за себе ќе одреди трета држава и така одредените трети држави ќе именуват надарбитер, било согласно, било така да секоја од нив предложи едно име и изборот да се изврши со ждрепче.

Одлуките на Арбитражниот суд се обвезни за обете Држави Договорници.

Трошковиите на арбитражата ќе ги утврди судот а ќе ги снесат Државите Договорници по половина.

Член 38

Оваа Конвенција ќе биде ратификувана и ратификационите инструменти разменети во Белград во најкратко време. Таа ќе остане во сила за почетното раздобје од пет години сметајќи од денот на размена на ратификацијата. Сем ако биде откажана шест месеци пред истекот на реченото раздобје, оваа Конвенција ќе остане во сила за понатамошни раздобја од по три години, со тоа да може да се окончи со отказ кој што ќе биде даден шест месеци пред истекот на раздобјето од три години во текот.

Во потврда на што, Полномошниците ја потпишале оваа Конвенција и ги ставиле своите печати.

Работено во Тирана, во два примерка на француски јазик, на 11 јули илјада девет стотини четириесет и шеста година.

Ст. Симич, с. р.
Енвер Хоџа, с. р.

У. Бр. 365
20 јули 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

434.

На основа чл. 13 Финансискиот закон на ФНРЈ за буџетската 1946 година, во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет и по одобрување на Претседателството на Владата ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НАПЛАТАТА НА ГРАДСКАТА ТРОШАРИНА НА МАТЕРИАЛОТ ЗА ИЗГРАДБА, ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИТЕ ЛИНИИ И СТРОЕВИ, КАКО И НА МАТЕРИАЛОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ПОШТЕНСКАТА СЛУЖБА

Член 1

Од 1 јануари 1946 година се укинува наплата на градската трошарина на материјалот за изградба,

поправка и одржување на телеграфско-телефонските линии и строеви, како и на материјалот за одржување поштенската служба, без оглед да ли е произведен во земјата или е увозен од страна.

Член 2

До сега наплатената градска трошарина нема да се враќа.

Член 3

Објаснувањето на Министерството на финансите ФНРЈ бр. 1061 од 14 февруари 1946 година, во врска со примената на одредбата од чл. 23 Финансискиот закон на ФНРЈ за период јули—декември 1945 година, не се однесува на наплата на градската трошарина.

Член 4

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“ а ќе се применува од 1 јануари 1946 година.

I бр. 7401

19 јули 1946 година

Белград

Министер на финансите,

Сретен Жујовиќ, с. р.

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

Одобруам,

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

435.

На основа чл. 13 и 17 Законот за удружувања, зборови и други јавни собори, а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 на истиот закон, донесувам

РЕШЕЊЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА УДРУЖЕЊЕТО НА БИВШИТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДОБРОВОЛЦИ ОД ШПАНСКАТА РЕПУБЛИКАНСКА ВОЈСКА

Според поднесениот правилник и програмата се одобрува оснивање и работа на Удружението на бившите југословенски доброволци од шпанската републиканска војска со седиште во Белград, а со дејност на подрачјето на Федеративната Народна Република Југославија.

Таксата од Тар. број 1 и 7 Законот за такси се наплатена.

IV бр. 6810

18 јули 1946 година

Белград

Министер на внатрешните работи,

А. Ранковиќ, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративната
Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата и Ми-
нистерот на народната одбрана, Маршалот на Југо-
славија Јосипа Броз-Тита

р е ш и л

да се за особени заслуги во борбата против
заедничкиот непријател на Републиката Полска и
Федеративната Народна Република Југославија —
германско-фашистичкиот освојувач, одликуе

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД:

Михал Рола-Жимјерски, Маршал на Полска.

Бр. 106

12 март 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина

на Федеративната Народна Република Југославија

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените
и медалите ја одобруе Наредбата на Штабот на
I југословенска армија пов. бр. 2551 од 3 март 1946
година

со која се за осведочена храброст во народно-
ослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

мајор Секулић Радојица;

капетани: Драгаш Маринко, Илинчић Влајко,
Митровић Мићо, Радуловић П. Марко, Перуничич
Светозар и Сарић Миливоје;

поручници: Бановић Василије, Вујичић Спасоје,
Вуловић Милојица, Живковић Петар, Зечевић Богдан,
Змијановић Ђорђе, Зорић Марко, Жугић Војин, Ка-
љевић Милорад, Кнежевић Слободан, Крговић Мом-
чило, Мораганин Радосав, Пејовић Лука, Ровчанин
Тислав, Филиповић Зарија, Ђаравеша Миле и Чуљ-
ковић Милан;

потпоручници: Дуланивић Момир, Даветић Бран-
ко, Јоковић Јокан Кораћ Драгутин, Јовановић Ра-
доман, Ђировић Новица, Хаџимуртезић Назир и
Џвјетић Радоје;

заставник Гребовић Милан;
старији водници: Вуковић Никола, Дагидовић
Радивоје, Гргуровић Тодор, Мазалица Радомир,
Мрдак Стеван, Перуничич Радивоје, Рајчевић Мило-
рад, Шолаја Ђорђе и Мумин Милован;

борац Конатар Михаило;
поручници: Рајић Стојан, Радоичић Војислав и
Сошић Милован;

капетан Радовић Раде;
поручник Трипковић Драгиша;
заставник Рајић Радован;
поручници: Ракочевић Р. Драго и Шћепановић
Р. Божо;

потпоручници: Боланчић Т. Милош и Мусић Ј.
Ханефија;

заставници: Гвозденовић Ј. Милинко и Вемић М.
Никодија;

старији водници: Делић Н. Вукота, Зиздар Б.
Касам, Дуловић В. Стевка, Ђукић М. Новак, Жив-
ковић М. Милосав, Јакић Свето, Колашинац М. Раде,
Мусабеговић М. Хасам, Пашић Ђ. Чедо, Перуничич
М. Радивоје, Чоловић Михаило и Чевриз Л. Не-
ћелко;

борац Павичевић В. Саво;

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

поручници: Ковачевић Михаило и Полескић Ра-
домир;

потпоручници: Караџић Реља, Смоловић Петар,
Сошић Вучић и Таушановић Сретен;

поручник Рондовић Владо;

заставници: Ђосовић Грубан и Фуртула Мирко;

старији водници: Бојовић Лабуд, Белимировић

Растислав и Кнежевић Милинко;

капетан Дрида Шућрија;

поручници: Братухин Всеволод, Влаховић Бранко,

Јеловац Милорад, Обрадовић Миле, Остојић Мило-
рад, Поповић Јован и Твртковић Смајо;

потпоручници: Зиздаровић Ново, Ибишбегевић

Фуад и Јовић Симеун;

заставници: Мазић Милан и Шћепановић Не-
ћелко;

старији водници: Авдић Ахмо, Анђелић Стојан,

Варагић Божидар, Вукићевић Миливоје, Ивановић

Милорад, Јеловац Данило, Јоцовић Милован, Попадић

Владе и Перовић Тихомир;

водници: Дубљевић Гаврило, Нижић Рајко, Ми-
хаиловић Александар и Тоскић Абаз;

командир чете: Каличанин Радомир;

Петровић Тихомир;

борци: Бујак Спасоје, Делачић Суљо, Ђедовић

Хусеин, Милић Нећелко, Мутућ Душан, Ристић Ра-
доје, Роговић Вујица и Цабаркапа Радомир;

поручник Добрашиновић Д. Сретен;

борац Павичевић В. Вјера;

заставник Булатовић С. Милорад.

Бр. 142

21 март 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. с.

СОДРЖАЈ:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 430. Основен закон за постапување со експро-
прираните и конфискуените шумски
поседи — — — — — | 709 |
| 431. Закон за конверзија на предвојните
внатрешни долгови и обвези — — — — — | 711 |
| 432. Закон за потврда и измени и дополну-
ења на Законот за конфискација на
имотот и за извршување конфискацијата
од 9 јуни 1945 година — — — — — | 713 |
| 433. Указ за ратификација Конвенцијата за
цивилното воздухопловство меѓу Феде-
ративната Народна Република Југосла-
вија и Народната Република Албанија — | 716 |
| 434. Наредба за укинување наплатата на град-
ската трошарина на материјалот за
изградба, поправка и одржување на
телеграфско-телефонските линии и стро-
еви, како и на материјалот за одржување
поштенската служба — — — — — | 719 |
| 435. Решење за одобрување оснивањето и
работата на Удружењето на бившите
југословенски доброволци од шпанската
републиканска војска — — — — — | 719 |

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Белград,
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме 20. — Штамп-
на Државна штампарија, Белград